



"Оче Праведни, светот не Те позна, Јас Те познав; и овие (се мисли на учениците Господови) познаа дека Ти си Ме пратил; и им го објавив името Твое, и ќе го известувам, та љубовта, со која Ме возљуби Ти, да биде во нив, и Јас во нив".
"Што ќе ми дадете, па да ви Го предадам!"
"Ете, приближи часот и Синот Човечки се предава во рацете на грешници. Станете да одиме! Ете, приближи оној што Ме предава".



ПОГЛЕД ОД МАСЛИНОВА ГОРА НА СТАРИОТ ЕРУСАЛИМ, МЕЃУ НИВ Е ДОЛИНАТА КЕДРОН

Овие две долини се сретнуваат на југоисток. Кедронската долина го дели стариот град Ерусалим од Маслиновата Гора. Долините Кедрон и Хинон се спомнати во Светото Писмо.

ВО РАЦЕТЕ НА ГРЕШНИЦИТЕ

Да го отвориме Светото Евангелие. Да видиме што ни зборува евангелистот Матеј за еден важен настан во Гетсиманија: "Потоа отиде Исус со нив на едно место, наречено Гетсиманија, и им рече на учениците: 'Поседете тука, додека отидам онаму да се помолам'. И кога ги поведе со Себе Петра и двајцата Заведееви синови, се натажи и почна да тагува. Тогаш им рече Исус: 'Смртно

ако е можно, нека Ме одмине оваа чаша; но не како Јас што сакам, туку како Ти! ... Ете, приближи часот и Синот Човечки се предава во рацете на грешници. Станете да одиме! Ете, приближи оној што Ме предава". Се уверуваме дека евангелистот Матеј ни зборува за Гетсиманската Градина низ која се движиме.

Евангелистот Јован зборува за Гетсиманската Градина, но и за потокот Кедрон, кој се гледа од височините на Маслиновата Гора: "Оче Праведни, светот не Те позна, Јас Те познав; и овие (се мисли на учениците Господови) познаа дека Ти си Ме пратил; и им го објавив името Твое, и ќе го известувам, та љубовта, со која Ме возљуби Ти, да биде во нив, и Јас во нив". И штом го рече ова, Исус отиде со учениците Свои преку по-

"ZGRE[IV, OTI ZA KRVNA NI VA PREDADOV NEVI NA KRV!"

■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

И скачувајќи се над Гетсиманската градина, доаѓаме до Маслиновата (Елеонската) Гора, рид над Ерусалим со маслинови дрвја, од каде што имаме прекрасен поглед на Светиот град, Јорданската долина и Мртвото Море. На нејзините падини се наоѓа Гетсиманија, место поврзано со најважните настани во животот на Христос, Богородица и Христовите ученици.

Гетсиманската градина изобилува со древни места за Богочитување. Овде Христовите ученици се одморале додека го чекале Исус, кој се молел во ноќта кога бил издаден од Јуда и фатен од римските војници. Тука се наоѓаат спомен местата на

кои Исус тагувал. Речиси дваесет векови секое парче земја, секој камен, пештера, камени скалила, стари гробови, стебла, ги почитуваат илјадници, илјадници луѓе од цел свет. И по толку векови тука се наоѓа вистинскиот камен, на кој Исус стоел или седел. Маслиновите стебла во Гетсиманската градина нè враќаат дваесет векови назад, и ни го будат споменот за настаните во првите векови на христијанската вера.

Стоејќи на Маслиновата Гора и погледнувајќи кон стариот град Ерусалим, се забележуваат две долини. Источно од Ерусалим е долината Кедрон, а западно од него е долината Хинон. Нејзиниот еврејски назив е Ге - Хиннон.

е нажалена Мојата душа; останете тука и бидете будни со Мене!" И како се пооддалечи малку, падна ничкум; се молеше и говореше: 'Оче Мој,

токот Кедрон, каде што имаше градина (се мисли на Гетсиманската Градина), и во неа влезе Он и учениците Негови. А тоа место го зна-



ПОГЛЕД ОД ХРАМСКАТА ПЛАТФОРМА НА МАСЛИНОВАТА ГОРА



ЈУДА ГО ИЗДАЛ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС ЗА ТРИЕСЕТ СРЕБРЕНИЦИ. ПАРИТЕ СЕ ОСВЕТЛЕНИ СО ГАЗИЕНА ЛАМБА

еше и Јуда, кој сакаше да Го предаде, зашто Исус често таму се собираше со учениците Свои.

Под Маслиновата Гора, на левата страна од древниот град Ерусалим се наоѓа Грнчаревата (Крвна) нива, купена со триесетте сребреници, колку што го процениле животот на Христос.

Во Гетсиманската Градина Господ Исус Христос беше предаден и продаден од Јуда, со неговиот лажен бакнеж, за само триесет сребреници.

Тогаш еден од дванаесетте, по име Јуда Искариот, отиде при првосвештениците и рече: "Што ќе ми дадете, па да ви Го предадам?" А тие му предложија триесет сребреници. И оттогаш тој бараше погодно време да Го предаде (Мат. 26, 8-16).

ПРОРОЧКИ ПИСМА

"Ете, приближи часот и Синот Човечки се предава во рацете на грешници. Станете да одиме! Ете, приближи оној што Ме предава". Додека Он уште говореше, ете, Јуда, еден од дванаесетте, дојде, и со него многу луѓе со ножеви и колови, испратени од страна на првосвештениците и старешините народни. А оној, што Го предаваше, им беше дал знак, велејќи: "Кого што ќе Го целивам, Он е, фатете Го!" И веднаш се приближи до Исуса и Му рече: "Радувај се, Рави!" И Го целива. А Исус му рече: "Пријателе, зошто си дошол?" Тогаш пристапија, положија раце на Исуса и Го фатија... Потоа Исус му рече на народот: "Како на разбојник сте излегле со ножеви и колови, за

да Ме фатите. Секој ден седев со вас, поучувајќи во храмот, и не Ме фативте. Но, сето тоа стана, за да се исполнат пророчките писма." Тогаш сите ученици Го оставија и се разбегаа. А оние, што Го фатија Исуса, Го одведоа при првосвештеникот Кајафа, каде што беа собрани книжниците и старешините (Мат. 26, 45-57).

во храмот, излезе и отиде, та се обеси. Првосвештениците ги прибраа сребрениците и рекоа: "Не чини да се остават во црковната каса, оти се цена за крв." И како се советуваа, ја купија со нив грнчаревата нива, за да погребуваат во неа луѓе од други места. Затоа и до денес таа нива се вика Крвна нива. Тогаш се исполни реченото



РАСПУКАНО И ПОДГРБАВЕНО ДРЕВНО СТЕБЛО ОД МАСЛИНКА ВО ГЕТСИМАНСКАТА ГРАДИНА

Светиот евангелист Матеј ни зборува за крајот на Јуда предавникот, кој го издал Господа во Гетсиманската Градина. Кога се разденило, сите првосвештеници и старешини народни направиле совет против Исуса за да го убијат. Откако го врзале, Го одвеле и го предале на управникот Понтиј Пилат. "Тогаш Јуда, што Го предаде, кога виде дека е Он осуден, се покаја и ги врати триесетте сребреници на првосвештениците и старешините, велејќи им: "Згрешив, оти предадов невина крв." А тие му одговорија: "Што ни е грижа нам за тоа? Мисли му ти." И како ги фрли сребрениците

преку пророкот Јеремија: "И ги зедоа триесетте сребреници, цената на Непроценливиот, Кого Го оценија синовите Израилеви, и ги дадоа за грнчаревата нива, како што ми кажа Господ".

На Маслиновата Гора се наоѓа местото каде што Исусовите нозе за последен пат ја допреле земјата и оттаму се вознел од небото, засекогаш да му служи на човештвото за спасение. Овде бил развиен и сè уште се развива силен духовен живот.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит Европски г. Горазд